

ПРЕДЛАГАЧ: Владата на Република Северна
Македонија

ПРЕТСТАВНИЦИ: д-р Јагода Шахпаска, министер за труд
и социјална политика, и

Енвер Хусејин, заменик на министерот
за труд и социјална политика

ПОВЕРЕНИК: Марјанчо Тодоровски, државен
советник во Министерството за труд и
социјална политика

ПРЕДЛОГ - ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОБРОВОЛНО
КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ, ПО СКРАТЕНА
ПОСТАПКА

Скопје, септември 2020 година

**Влада на Република Северна Македонија**

Бр. 44-8889/1

Скопје, 27 септември 2020 година

**ДО ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОБРАНИЕТО НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА****С К О П Ј Е**

Врз основа на членот 91 алинеја 2 од Уставот на Република Северна Македонија и членовите 132, 137 и 170 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, Владата на Република Северна Македонија Ви поднесува Предлог - закон за изменување и дополнување на Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување, по скратена постапка, што го утврди на седницата, одржана на 27 септември 2020 година.

За претставници на Владата на Република Северна Македонија во Собранието се определени д-р Јагода Шахпаска, министер за труд и социјална политика и Енвер Хусејин, заменик на министерот за труд и социјална политика, а за повереник Марјанчо Тодоровски, државен советник во Министерството за труд и социјална политика.

**ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ВЛАДАТА
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА****Зоран Заев**

ВОВЕД

I. ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ СО ЗАКОНОТ И ПРИЧИНИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

Во Република Северна Македонија системот на пензиското и инвалидското осигурување е составен од:

- задолжително пензиско и инвалидско осигурување врз основа на генерациска солидарност (во натамошниот текст: прв столб);
- задолжително капитално финансирано пензиско осигурување (во натамошниот текст: втор столб), и
- доброволно капитално финансирано пензиско осигурување (во натамошниот текст: трет столб).

Задолжителното и доброволното капитално финансирано пензиско осигурување поблиску се уредени со посебни закони.

Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување ("Службен весник на Република Македонија" број 7/2008, 124/2010, 17/2011 и 13/2013), го уредува доброволното капитално финансирано пензиско осигурување.

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА

Во Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување ("Службен весник на Република Македонија" број 7/2008, 124/2010, 17/2011 и 13/2013), во посебна глава уредени се прекршочните одредби.

Новиот Закон за прекршоците („Службен весник на РСМ“ бр. 96/19) е објавен во „Службен весник на Република Северна Македонија“, на 17.05.2019 година и влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“. Во преодните одредби од Законот за прекршоците е уредено дека законите во кои се пропишани прекршочни санкции ќе се усогласат со одредбите на овој закон во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон. Законите во кои се пропишани прекршочни санкции ќе продолжат да се применуваат се до нивното усогласување со одредбите на овој закон, но најдоцна шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Со новиот Закон за прекршоците се определуваат општите услови за пропишување на прекршоците и прекршочните санкции, општите услови за утврдување на прекршочната одговорност, за изрекувањето и извршувањето на прекршочните санкции и се пропишува прекршочната постапка што ја водат судовите и прекршочните органи.

III. ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН ВРЗ БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Предложените измени и дополнувања не предизвикуваат фискални импликации.

IV. ПРОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ, НАЧИН НА НИВНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, ПОДАТОЦИ ЗАТОА ДАЛИ СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ ЗА ОДДЕЛНИ СУБЈЕКТИ

За спроведување на овој закон, не се потребни дополнителни финансиски средства од Буџетот на Република Северна Македонија.

V. СКРАТЕНА ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ДОБРОВОЛНО КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ

Со оглед на тоа што не се работи за обемен и сложен закон, согласно член 170 од Деловникот на Собранието на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 91/2008, 119/10, 23/13 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 152/2019), се предлага овој закон да се донесе по скратена постапка.

ПРЕДЛОГ - ЗАКОН
за изменување и дополнување на Законот
за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување

Член 1

Во Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија” бр. 7/08, 124/10, 17/11 и 13/13), во член 4 во ставот (1) по точката 24 се додава нова точка 25, која гласи:

„25. „Одговорно лице“ за прекршок е:

- член на Управен одбор и/или член на Надзорен одбор на друштво или од него овластено лице;
- директор или раководител на организациона единица одговорен за чување на имот на чуварот на имот или од него овластено лице;
- управител на Центарот за котација или од него овластено лице;
- член на орган на управување и /или орган на надзор на правно лице кое поднесува документи во постапка за лиценцирање или од него овластено лице.“

Член 2

Во член 29 во ставот (1) зборовите „раководно лице“ се заменуваат со зборовите „одговорно лице за: инвестиционите одлуки, управување со ризици, внатрешна ревизија, индивидуални сметки, маркетинг, контрола на агенти и пресметка на програмирани повлекувања“.

Член 3

Во член 30 во ставот (1) зборовите „раководно лице“ се заменуваат со зборовите „одговорно лице за: инвестиционите одлуки, управување со ризици, внатрешна ревизија, индивидуални сметки, маркетинг, контрола на агенти и пресметка на програмирани повлекувања“.

Член 4

Во член 30-а во ставот (1) зборовите „раководно лице“ се заменуваат со зборовите „одговорно лице за: инвестиционите одлуки, управување со ризици, внатрешна ревизија, индивидуални сметки, маркетинг, контрола на агенти и пресметка на програмирани повлекувања“.

Во ставот (2) зборовите „раководно лице“ се заменува со зборовите „одговорно лице за: инвестиционите одлуки, управување со ризици, внатрешна ревизија, индивидуални сметки, маркетинг, контрола на агенти и пресметка на програмирани повлекувања“.

Член 5

Во член 33 по ставот (8) се додава нов став (9), кој гласи:

„(9) Лицето одговорно за индивидуални сметки е одговорно за правилно и навремено водење, архивирање и чување на евиденцијата за доброволната индивидуална и професионална сметка на секој член и на пензиониран член на доброволниот пензиски фонд, согласно одредбите од овој член.“.

Член 6

Во член 34 во ставот (1) по зборот „ревизија“ се додаваат зборовите „раководена од внатрешен ревизор“.

Член 7

Во член 34-а во ставот (1) по зборот „назначи“ се додаваат зборовите „лице одговорно за пресметка на програмирани повлекувања односно“.

Член 8

Во член 39 став (1) во точката s), член 48 став (5) во точката и), член 55 став (1) во точката s), член 79 став (5) во точката и) зборовите „ќе бидат на раководни места и други лица кои“ се бришат.

Член 9

По членот 107 се додава нов член 107-а, кој гласи:

“ Член 107-а

(1) Лицето одговорно за маркетинг е одговорно за рекламирање на работењето на друштвото што управува со доброволниот пензиски фонд и доброволниот пензиски фонд со кој тоа управува и информирање поврзано со доброволното капитално финансирано пензиско осигурување, согласно закон.

(2) Лицето одговорно за контрола на агенти е должно да врши контрола над активностите на агентите поврзани со зачленување и премин на членови од еден во друг доброволен пензиски фонд и склучување на договори за исплата на пензиски надоместоци.“

Член 10

Во член 130 во ставот (2) по зборовите „управен одбор“ сврзникот „и“ се заменува со записка, а по зборовите „надзорен одбор“ се додаваат зборовите „ и лице одговорно за инвестициони одлуки. “

Член 11

Во член 164 во ставот (1) зборовите „членовите 165, 166, 167, 167-а, 168, 168-а, 169, 170 и 171“ се заменуваат со зборовите „членот 169“.

По ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4), кои гласаат:

„(3) Овластените лица за контрола за прекршоците утврдени во членовите 165, 166, 167, 168, 169, 171 и 172 од овој закон, се должни на сторителот на прекршокот да му предложат постапка за порамнување со издавање на прекршочен платен налог пред да поднесат барање за прекршочна постапка.

(4) Агенцијата ја пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог од став (3) на овој член.“

Член 12

Во член 165 во ставот (1) зборовите „40.000 евра“ се заменуваат со зборовите „9.000 до 10.000 евра“

Во ставовите (2), (4), (6) и (8) зборовите „десеткратен износ од“ се заменуваат со зборовите „двократен износ од максимумот на глобата“.

Во ставот (9) зборовите „4.000 евра“ се заменуваат со зборовите „400 до 500 евра“.

Ставот (10) се менува и гласи:

„(10) За прекршоците утврдени во овој член прекршочна постапка води и прекршочна санкција изрекува надлежен суд.“

Член 13

Членот 166 се менува и гласи:

„(1) Глоба во износ од 8.000 до 9.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на друштво за управување со доброволни пензиски фондови или на друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови доколку:

- 1) не донесе кодекс за добро корпоративно управување и не работи согласно со членот 13 став (3) од овој закон;
- 2) не воспостави ефикасни контролни механизми и не воспостави процедури и определи лице согласно со член 30-б од овој закон;
- 3) ги користи своите средства за намени забранети со членот 32 од овој закон;
- 4) не ги исполнува барањата предвидени во членот 33 ставови (1), (2), (3), (4), (5) и (6) од овој закон;
- 5) не основа организациона единица за внатрешна ревизија согласно со членот 34 од овој закон;
- 6) не ги почитува обврските од членот 34-а ставови (1), (2), (3) и (4) од овој закон;
- 7) не воспостави активности за управување со ризици, не назначи лице одговорно за управување со ризици и не достави извештај согласно со членот 34-б ставови (1), (2) и (5) од овој закон;
- 8) не назначи надворешен овластен ревизор со добри референци и не објави извадок од ревидираниот финансиски извештај со мислење на овластениот ревизор согласно со членот 35 од овој закон;
- 9) постапи спротивно на членот 35-а од овој закон;
- 10) одбие зачленување на лице кое ги исполнува условите пропишани со членот 94 став (1) од овој закон;
- 11) не отвори доброволна индивидуална сметка и професионална сметка согласно со членот 95 став (1) од овој закон;
- 12) не ги пренесе средствата од постојниот во идниот пензиски фонд согласно со членот 97 став (1) од овој закон;
- 13) не ги обезбеди правата на членот на пензиски фонд кој престанал да уплаќа придонеси во фондот пред пензионирањето согласно со членот 99 од овој закон;
- 14) дава погрешни и неточни информации за доброволниот пензиски фонд, за професионалната пензиска шема или за друштвото кое управува со тој фонд во смисла на членот 107 став (1) од овој закон;
- 15) дава изјави или предвидувања за идните инвестициони резултати за доброволниот пензиски фонд во смисла на членот 107 став (2) од овој закон;
- 16) просториите на друштвото и просториите на неговите деловни соработници за маркетинг не ги исполнуваат условите од членот 108 став (1) од овој закон;
- 17) не склучи договор за вршење на работите на маркетинг на доброволен пензиски фонд со деловен соработник согласно со членот 108 став (2) од овој закон;
- 18) склучува договори со физичко лице без посредство на агент спротивно на членот 109 став (1) од овој закон;
- 19) применува постапки на маркетинг на пензиски фондови забранети со членот 112 од овој закон;
- 20) не ги почитува барањата во врска со објавување информативен просpekt содржани во членот 113 ставови (1), (2) и (3) од овој закон;

21) не достави информативен проспект и статут на член и на пензиониран член на доброволен пензиски фонд, не ги даде на увид на лице согласно со членот 113 став (4) од овој закон, и

22) доставува податоци до членовите и до пензионираните членови во форма спротивно на членот 114 став (6) од овој закон;

23) не ја исполнува обврската за редовно информирање на членовите и на пензионираните членови на доброволниот пензиски фонд согласно со членот 114 од овој закон;

24) не ги доставува до Агенцијата информациите наведени во членот 116 став (1) од овој закон и во актите пропишани од Агенцијата;

25) не ги извести Агенцијата и сите членови и пензионирани членови на пензискиот фонд за секоја промена на висината на надоместоците, на начин и во рокови предвидени во членот 119 од овој закон;

26) не го утврди приносот за пензискиот фонд со кој управува согласно со членот 127 од овој закон;

27) постапи спротивно на ограничувањата предвидени со членот 135 од овој закон;

28) нема документ за инвестициона стратегија со содржина согласно со членот 140 ставови (1) и (2) од овој закон и актите пропишани од Агенцијата;

29) не ја извести Агенцијата кога сака да го откаже договорот за чување на имот согласно со членот 154 став (1) од овој закон, и

30) не постапува согласно со ставовите и мислењата изнесени во актите на Агенцијата.

(2) Глоба до двократен износ од ставот (1) на овој член ќе се изрече на друштвото, ако со прекршокот од ставот (1) на овој член прибавило поголема имотна корист или предизвикало поголема имотна штета за пензискиот фонд.

(3) Глоба во износ од 300 до 400 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорно лице во друштвото.

(4) За прекршоците утврдени во овој член прекршочна постапка води и прекршочна санкција изрекува надлежен суд.“

Член 14

Членот 167 се менува и гласи:

„(1) Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на друштво за управување со доброволни пензиски фондови или друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови, доколку:

1) не постапи по некое од барањата од членот 28 став (3) на овој закон;

2) не изготви годишен план за работа, извештај за своето работење и не ги достави до Агенцијата согласно со членот 34 ставови (3), (4) и (5) од овој закон;

3) доколку не го достави до Агенцијата, во фотокопија или на советен надворешен медиум, објавениот материјал за маркетинг во рок од три дена по неговото објавување.

4) не доставува податоци и информации до Агенцијата во роковите предвидени со членот 116 ставови (2), (3), (4), (5), (6), 7, 8 и 9 од овој закон, и

5) веднаш не ја извести Агенцијата за вредноста на нето средствата на доброволниот пензиски фонд и вредноста на сметководствената единица на доброволниот пензиски фонд согласно со членот 126 ставови (1) и (2) од овој закон.

(2) Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на друштво за управување со доброволни пензиски фондови, доколку:

- не постапи согласно со членот 109 став (8) од овој закон.

(3) Глоба во износ од 200 до 300 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорно лице во друштвото.

(4) За прекршоците утврдени во овој член прекршочна постапка води и прекршочна санкција изрекува надлежен суд.“

Член 15

Членот 167 -а се брише.

Член 16

Во член 168 во ставот (1) зборовите „40.000 евра“ се заменуваат со зборовите „9.000 до 10.000 евра“

Во став (1) точката 2) се менува и гласи:

„2) не преземе активности за усогласување со одредбите од членот 149 став (2) во период не подолг од три месеци од денот кога престанала да исполнува некој од условите согласно членот 149 став (4) од овој закон;

Во став (2) зборовите „десеткратен износ од“ се заменува со зборовите „двократен износ од максимумот на глобата “.

Во ставот (3) зборовите „4.000 евра“ се заменуваат со зборовите „400 до 500 евра“.

Ставот (4) се менува и гласи:

„(4) За прекршоците утврдени во овој член прекршочна постапка води и прекршочна санкција изрекува надлежен суд.“

Член 17

Членот 168 -а се брише.

Член 18

Членот 169 се менува и гласи:

„Глоба во износ од 200 до 250 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на физичко лице доколку како:

1) член на управен одбор, на надзорен одбор и одговорно лице за: инвестиционите одлуки, управување со ризици, внатрешна ревизија, индивидуални сметки, маркетинг, контрола на агенти и пресметка на програмирани повлекувања не ја исполнува фидуцијарната должност од членот 30-а став (1) од овој закон.

2) како лице одговорно за индивидуални сметки не се придржува кон обврските од член 33 став (9) на овој закон.

3) актуар не се придржува кон обврските предвидени во членот 34-а ставови (5), (6), (7) и (10) од овој закон и

4) лице одговорно за управување со ризици не обезбедува објективна анализа на ризиците и не го советува правилно управниот одбор согласно со членот 34-б став (3) од овој закон.

5) како агент на друштво не се придржува кон обврските и ограничувањата предвидени во членот 107 ставови (1) и (2) од овој закон.

6) лице одговорно за маркетинг не се придржува кон обврските од член 107-а став (1) од овој закон;

7) лице одговорно за контрола на агенти не се придржува кон обврските од член 107-а став (2) од овој закон;

8) како агент на друштво не се придржува кон обврските и ограничувањата предвидени во членот 109 ставови (2) и (4) од овој закон.

9) физичко лице не се придржува кон обврските и ограничувањата предвидени во членот 109 ставови (3) и (6) од овој закон.

10) како агент на друштво остварува контакти спротивно на членот 110 од овој закон.“

Член 19

Членот 170 се брише.

Член 20

Во член 171 во ставот (1) зборовите „5.000 евра“ се заменуваат со зборовите „4.000 до 5.000 евра“.

Во ставот (2) зборовите „петкратен износ од“ се заменуваат со зборовите

„двократен износ од максимумот на глобата “.

Во ставот (3) зборовите „1.500 евра“ се заменуваат со зборовите „300 до 400 евра“.

Ставот (4) се менува и гласи:

„(4) За прекршоците утврдени во овој член прекршочна постапка води и прекршочна санкција изрекува надлежен суд.“

Член 21

Во член 172 во ставот (1) зборовите „20.000 евра“ се заменуваат со зборовите „4.000 до 5.000 евра“.

Во ставот (2) зборовите „2.000 евра“ се заменуваат со зборовите „ 300 до 400 евра“.

Член 22

Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 23

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНОТ ЗА ДОБРОВОЛНО КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ

Со предложените одредби се врши усогласување со Законот за прекршоците („Службен весник на РСМ“ бр. 96/19).

Со членовите 1 до 13 од Предлогот - законот се прецизираат одговорните лица за прекршок по овој Закон, и тоа за: инвестиционите одлуки, управување со ризици, внатрешна ревизија, индивидуални сметки, маркетинг, контрола на агенти и пресметка на програмирани повлекувања, раководни лица, и тн

Со членовите 14 до 22 од предложените измени и дополнување на Законот се врши усогласување на глобите согласно Законот за прекршоците, односно глобите се пропишуваат во распон и се намалуваат со прилагодување согласно Законот за прекршоците. Исто така, се прецизираат надлежност на суд и на Комисија за одлучување по прекршок, за водење на постапка и за изрекување на прекршочни санкции.

Со членот 23 се уредува влегувањето во сила на предложениот закон.

II. МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДРЕДБИ

Предлогот - законот за изменување и дополнување на Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување содржи одредби кои се меѓусебно поврзани со одредбите од Законот за прекршоците.

III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА

Основна цел на Предлогот - законот за изменување и дополнување на Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување е усогласување со Законот за прекршоци.

ТЕКСТ НА ОДРЕДБИТЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОБРОВОЛНО КАПИТАЛНО
ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ КОИ СЕ ИЗМЕНУВААТ ИЛИ
ДОПОЛНУВААТ

Член 4

Одделни изрази употребени во овој закон го имаат следново значење:

1. „Друштво за управување со доброволни пензиски фондови” е акционерско друштво кое е основано и овластено да управува единствено со доброволен пензиски фонд, согласно со овој закон;

2. „Друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови” е акционерско друштво кое е основано и овластено да управува со задолжителен пензиски фонд и со доброволен пензиски фонд, согласно со овој закон;

3. „Друштво за управување со задолжителни пензиски фондови” е акционерско друштво кое е основано и овластено да управува само со задолжителен пензиски фонд, согласно со Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување;

4. „Друштво” е друштво за управување со доброволни пензиски фондови и друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови;

5. „Доброволен пензиски фонд” е отворен инвестиционен фонд основан и управуван од друштво за управување со доброволни пензиски фондови или друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови, согласно со овој закон;

6. „Задолжителен пензиски фонд” е фонд основан и управуван од друштво за управување со задолжителни пензиски фондови или друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови, согласно со Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување и согласно со овој закон;

7. „Агенција” е Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување која го регулира и супервизира задолжителното и доброволното капитално финансирано пензиско осигурување;

8. „Чувар на имот” е банка или специјализирана депозитарна институција на која друштво кое управува со доброволни пензиски фондови и друштво кое управува со задолжителни и доброволни пензиски фондови ја доверило одговорноста за чување на средствата на доброволните пензиски фондови и врши други активности определени со овој закон;

9. „Финансиска институција“ е банка, друштво за осигурување, друштво за управување со пензиски фондови, друштво за управување со средства или слична финансиска институција;

10. „Осигурител“ е работодавач или здружение на граѓани со седиште во Република Македонија кое организира и финансира професионална пензиска шема и уплаќа доброволни придонеси во доброволен пензиски фонд за своите вработени или членови;

11. „Професионална пензиска шема“ е шема договорена меѓу работодавач и неговите вработени лица или здружение на граѓани и неговите членови, вклучена во доброволен пензиски фонд;

12. „Поврзано лице“ во однос на одредено правно лице или физичко лице е:

а) поединечен акционер или група акционери кои поседуваат најмалку 10% од акциите со право на глас или поседуваат помал процент и имаат посредна или непосредна контрола врз одлучувањето во тоа правно лице;

б) кое било друго правно лице во кое првото правно лице, посредно или непосредно, поседува најмалку 10% од акциите со право на глас или поседува помал процент и има посредна или непосредна контрола врз одлучувањето на тоа правно лице;

в) кое било друго правно лице во кое еден акционер, посредно или непосредно, поседува повеќе од 20% од акциите со право на глас и во ист временски период истиот акционер поседува, посредно или непосредно, повеќе од 20% од акциите со право на глас во првото правно лице;

г) физичко лице или правно лице кое има непосредна или посредна контрола, или се контролирани од или се под заедничка контрола на правното лице;

д) член на управен одбор, надзорен одбор или член на друг орган на управување или надзор на правното лице и

ѓ) во врска со лицата наведени во оваа точка, лица кои се во сродство преку брак или посвојување, деца и родители, браќа и сестри, полубраќа и полусестри, баби, дедовци и внуци, на друг начин се крвно поврзани до втор степен, лица кои се во однос родител старател и дете, маќеа или очув и посинок и поќерка и снаа, зет и родители на брачните другари;

13. „Контрола“, во смисла на точката 12 од овој член, е кога едно лице:

а) директно или индиректно поседува мнозински влог во друго правно лице или

б) директно или индиректно поседува мнозинство од правата на глас во друго правно лице или

в) има право да назначува и разрешува мнозинство членови на органите на управување на друго правно лице, директно или индиректно, вклучувајќи и склучен договор со еден или повеќе акционери на другото правно лице за отстапување или здружување на нивните права на глас заради остварување заеднички интереси или

г) има право да се остварува, директно или индиректно, значително влијание врз управувањето и донесувањето на политиките и финансиските и деловните одлуки на друго правно лице;

14. „Член“ е физичко лице кое склучило договор за членство во доброволен пензиски фонд и има доброволна индивидуална сметка или има потврда за членство од друштвото кое управува со пензискиот фонд во кој лицето членува и има професионална сметка;

14-а. „Пензиониран член“ е физичко лице кое остварило право на пензиски надоместок од доброволно капитално финансирано пензиско осигурување преку програмирани повлекувања или повеќекратни исплати и има индивидуална и/или професионална сметка во доброволен пензиски фонд од која ги врши повлекувањата на средствата;

15. „Доброволна индивидуална сметка“ е сметка на име на член во доброволен пензиски фонд на која членот или друго лице уплаќа доброволни придонеси на доброволна основа или на име на пензиониран член од која пензионираниот член ги повлекува средствата;

16. „Професионална сметка“ е сметка во доброволен пензиски фонд на име на вработен на која единствено работодавачот уплаќа доброволен придонес или на име на член на здружение на граѓани на која единствено здружението уплаќа

доброволен придонес или на име на пензиониран член од која пензионираниот член ги повлекува средствата;

17. „Пренос“ е пренесување на средствата од една на друга индивидуална сметка на членот во ист или друг доброволен пензиски фонд;

18. „Трансакциони провизии“ се надоместокот за берза на хартии од вредност, надоместокот за депозитар на хартии од вредност и провизијата за правните лица кои вршат услуги со хартии од вредност непосредно поврзани со тргување со средствата на доброволните пензиски фондови;

19. „Агент“ е лице кое врши работи на маркетинг на пензиски фондови;

19-а. „Овластен актуар“ е физичко лице кое има дозвола за работа како овластен актуар од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување;

20. „Пензиски надоместок“ е надоместок кој се исплаќа од доброволно капитално финансирано пензиско осигурување.

21. „Добра репутација“ има лице кое поседува, компетентност, работливост и други особини кои даваат сигурност дека со начинот на своето работење нема да ја загрози стабилноста и сигурноста на пензиските друштва и пензиските фондови и нема да ги загрози интересите на членовите и на пензионираните членови на пензиските фондови, како и да нема доказ за негова претходна вклученост во деловни активности кои значат непочитување на прописите, деловните практики и процедури;

22. „Независен член на надзорен одбор“ е физичко лице кое:

а) во последните пет години:

- немало материјален интерес или деловен однос со друштвото како деловен партнер или како раководно лице, член на управен одбор или член на надзорен одбор во деловниот партнер на друштвото или

- не било вработено, не е член на управен одбор или член на надзорен одбор на друштвото;

б) не е поврзано лице на друштвото, вработен во поврзано лице на друштвото или застапува поврзано лице на друштвото;

в) не е поврзано физичко лице со член на управен одбор или надзорен одбор на друштвото и

г) не работело и не работи во друштво за ревизија кое во последните три години вршело надворешна ревизија на работењето на друштвото;

23. „Материјал за маркетинг“ е целокупниот материјал за рекламирање, промоција или информација, кој се однесува на доброволниот пензиски фонд или на друштвото кое управува со тој фонд и

24. „Работи на маркетинг“ се сите активности чија цел е рекламирање на друштво за управување со доброволни пензиски фондови, на друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови и на доброволен пензиски фонд и информирање и склучување на договори за членство во доброволен пензиски фонд и договори за исплата на средства од доброволен пензиски фонд што вклучува:

а) рекламирање на работењето на друштвото и доброволниот пензиски фонд со кој тоа управува;

б) информирање за карактеристиките на доброволното капитално финансирано пензиско осигурување;

в) информирање за надоместоците и трансакционите провизии;

г) информирање за приносот на доброволниот пензиски фонд;

д) информирање за инвестиционото портфолио на доброволниот пензиски фонд;

ѓ) информирање за доброволните индивидуални сметки и професионалните сметки;

е) зачленување и премин на членови од еден во друг доброволен пензиски фонд;

ж) склучување на договори за програмирани повлекувања, договори за еднократна исплата и договори за повеќекратни исплати и

з) други активности заради рекламирање и обезбедување информации поврзани со работењето на друштвото и на доброволниот пензиски фонд.

Член 29

(1) Член на управен одбор, на надзорен одбор и раководно лице во друштвото за управување со доброволни пензиски фондови не може да биде член на управен одбор или на надзорен одбор или да работи како раководно лице на:

- а) друго друштво за управување со доброволни пензиски фондови;
- б) друштво за управување со задолжителни пензиски фондови;
- в) друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови;
- г) странски менаџер кој е избран да управува со средствата на доброволниот пензиски фонд;
- д) чувар на имот во кој се чуваат средствата на доброволниот пензиски фонд и
- ѓ) секое лице кое има статус на поврзано лице со субјектите од точките а), б), в), г) и д) на овој став.

(2) По исклучок, забраната од ставот (1) точка б) на овој член не се однесува на членови на надзорен одбор на друштво за управување со задолжителни пензиски фондови во случај кога друштвото за управување со задолжителни пензиски фондови и друштвото за управување со доброволни пензиски фондови се поврзани лица.

(3) Забраната од ставот (1) на овој член се однесува и на лицата кои се вработени или поврзани по основ на договор за дело со субјектите од ставот (1) на овој член.

(4) Лицето од ставовите (1), (2) и (3) на овој член е должно да ги исполнува условите од овој член од денот кога ќе биде именувано за член на управен одбор или надзорен одбор на друштвото за управување со доброволни пензиски фондови, односно генерален директор или директор. Овие услови лицето не е должно да ги исполни во времето на пријавување за дозвола за основање на друштво за управување со доброволни пензиски фондови или барање на согласност за членство во управниот или надзорниот одбор.

Член 30

(1) Член на управен одбор, на надзорен одбор и раководно лице во друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови не може да биде член на управен одбор или на надзорен одбор или да работи како раководно лице во:

- а) друго друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови;
- б) друштво за управување со доброволни пензиски фондови;
- в) друштво за управување со задолжителни пензиски фондови;
- г) странски менаџер кој е избран да управува со средствата на пензиските фондови со кои управува;
- д) чувар на имот во кој се чуваат средствата на пензиските фондови со кои управува и
- ѓ) секое лице што има статус на поврзано лице со субјектите од точките а), б), в), г) и д) на овој став.

(2) Забраната од ставот (1) на овој член се однесува и на лицата кои се вработени или поврзани по основ на договор за дело со субјектите од ставот (1) на овој член.

(3) Лицето од ставовите (1) и (2) на овој член е должно да ги исполнува условите од овој член од денот кога ќе биде именувано за член на управен одбор или надзорен одбор на друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови. Овие услови лицето не е должно да ги исполни во времето на пријавување за дозвола за основање на друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови или барање на согласност за членство во управниот или надзорниот одбор.

Член 30-а

(1) Член на управен одбор, на надзорен одбор, раководно лице во друштвото и орган на друштвото има фидуцијарна должност да работи единствено во корист на интересите на членовите и на пензионираниите членови на задолжителниот и/или доброволниот пензиски

фонд. Должноста треба да ја спроведуваат со примена на високи стандарди на етика и интегритет и без конфликт на интереси и да обезбедат нивна примена од страна на секој вработен и ангажирано лице во друштвото.

(2) Член на управен одбор, на надзорен одбор и раководно лице во друштвото треба да има соодветна управувачка и оперативна компетентност заради извршување на должностите кои му се доделени и секогаш да се информира за прашањата кои се однесуваат на неговиот делокруг на работа.

Член 33

(1) Друштвото е должно да води целосна, точна и ажурна евиденција за доброволната индивидуална сметка и/или професионалната сметка на секој член и на пензиониран член на доброволниот пензиски фонд, за уплатени доброволни придонеси, односно исплатени и пренесени средства, бројот на сметководствени единици на сметката и вредноста на сметката, како и други податоци утврдени со закон.

(2) Друштвото е должно да ги архивира и чува, согласно со закон, сите документи и друга евиденција во врска со пензискиот фонд со кој управува, а особено:

а) податоците за членовите и пензионираните членови и за претходните членови и пензионираните членови вклучувајќи име, презиме и адреса, единствен матичен број и износот на индивидуалната сметка во моментот на напуштање на пензискиот фонд и

б) податоци за сите купени и продадени средства за пензискиот фонд со кој управува, датумот на трансакциите, идентитетот на другата договорна страна и реализирана цена.

(3) Друштвото е должно да ја чува евиденцијата со сите податоци содржани на доброволните индивидуални сметки и на професионалните сметки, врз основа на информациите со состојба од последниот работен ден на секоја календарска година и на надворешен медиум.

(4) Сите документи и друга евиденција мораат да се чуваат за период од 50 години.

(5) По истекот на времето од десет години од создавањето на некој документ или евиденција, истиот може да се чува единствено како електронски запис.

(6) Друштвото е должно да обезбеди заштита на личните податоци на членовите и на пензионираните членови на пензиските фондови, согласно со Законот за заштита на лични податоци.

(7) Во случај друштвото да престане да управува со пензискиот фонд, должно е да постапи согласно со одредбите од ставовите (2) и (3) на овој член.

(8) Агенцијата ја пропишува содржината и начинот за водење, архивирање и чување на евиденцијата од ставовите (1) и (2) на овој член.

Член 34

(1) Друштвото е должно да има посебна организациона единица за внатрешна ревизија која за својата работа одговара пред надзорниот одбор на друштвото.

(2) Организационата единица од ставот (1) на овој член врши постојана и целосна контрола на законитоста и ажурноста на работењето на друштвото, особено на управувањето со средствата на задолжителниот и/или доброволниот пензискиот фонд преку, но не ограничувајќи се на:

а) оцена на адекватноста и ефикасноста на системите на внатрешна контрола;

б) оцена на поставеноста на информациониот систем;

в) оцена на точноста и веродостојноста на финансиските извештаи на друштвото и задолжителниот и/или доброволниот пензиски фонд;

г) проверка на точноста, веродостојноста и навременоста во известувањето согласно со закон и подзаконските акти од соодветната област;

д) следење на почитувањето на прописите, политиките и процедурите од областа на работење на друштвото, вклучувајќи ги и политиките за управување со ризик и етичкиот кодекс на друштвото;

- ѓ) оцена на системите за спречување на перење пари и финансирање на тероризам;
 - е) оцена на услугите што друштвото ги добива од надворешни соработници;
 - ж) процена на општата ефикасност на работењето на друштвото.
 - з) оцена на процесот на управување со ризици и
 - с) оцена на процесот на исплата на пензиски надоместоци преку програмирани повлекувања, еднократни исплати и повеќекратни исплати.
- (3) Организационата единица од ставот (1) на овој член изготвува годишен план за работа за наредната година во кој задолжително се наведува предметот на ревизија со опис на содржината на планираната ревизија во одделни области и распоред на контролите во текот на годината со планирано времетраење за спроведување на контролите. Надзорниот одбор на друштвото го одобрува годишниот план за работа и го доставува до Агенцијата во рок од 15 дена од денот на неговото одобрување.
- (4) Организационата единица од ставот (1) на овој член изготвува извештај за своето работење за претходната година и го доставува на усвојување на надзорниот одбор на друштвото и истовремено го доставува до Агенцијата најдоцна до 31 март.
- (5) Надзорниот одбор на друштвото усвоениот извештај од ставот (4) на овој член го доставува до собранието на акционери на друштвото и истовремено го доставува до Агенцијата.
- (6) Лице вработено во организационата единица од ставот (1) на овој член врши работи единствено за внатрешната ревизија.

Член 34-а

- (1) Друштвото е должно да назначи овластен актуар кој за својата работа одговара пред управениот одбор на друштвото.
- (2) Доколку овластениот актуар престане да врши актуарски работи во друштвото, друштвото е должно за тоа да ја извести Агенцијата во рок од пет дена од престанокот.
- (3) Друштвото е должно во рок од 30 дена од денот на престанокот на вршење на работите на овластениот актуар да назначи нов овластен актуар.
- (4) Друштвото не смее да назначи овластен актуар кој е поврзано лице со друштвото согласно овој закон.
- (5) Овластениот актуар е должен да даде насоки за пресметки на програмираните повлекувања и да провери дали направените пресметки и користените таблици на смртност и каматни стапки се пресметани во согласност со закон и подзаконските акти пропишани од Агенцијата.
- (6) Овластениот актуар е должен да врши проверка на ликвидноста на задолжителниот и/или доброволниот пензиски фонд.
- (7) Секое тримесечје овластениот актуар изготвува потврда со мислење за преземените дејствија од ставовите (5) и (6) на овој член на начин, содржина и форма пропишани од Агенцијата.
- (8) Овластениот актуар потврдата со мислење од ставот (7) на овој член ја поднесува до управниот одбор на друштвото.
- (9) Овластениот актуар изготвува извештај за своето работење за претходната година и го доставува на усвојување до надзорниот одбор на друштвото.
- (10) Доколку овластениот актуар при вршење на својата работа утврди дека програмираните повлекувања не се пресметани согласно со закон и подзаконски акти пропишани од Агенцијата, истиот е должен веднаш да го извести управниот одбор на друштвото. Доколку управниот одбор не го земе предвид известувањето на овластениот актуар, тој е должен веднаш да ја извести Агенцијата.

Член 39

- (1) Кон барањата од членот 38 став (1) на овој закон се доставува следнава документација:

а) нацрт на статут на идното друштво за управување со доброволни пензиски фондови;

б) нацрт на статут на доброволниот пензиски фонд со кој ќе управува;

в) нацрт на договор со чувар на имот;

г) потпишана изјава од овластени потписници на сите лица кои би биле основачи, доколку добијат дозвола дека ќе основаат друштво за управување со доброволни пензиски фондови и доброволен пензиски фонд согласно со овој закон;

д) список на основачите и податоци за поврзаноста на правните лица и објаснувања за карактерот на таквата поврзаност;

е) за сите лица кои би биле основачи, заверени копии од статутите или други основачки акти на друштвата и извадок од надлежен орган во кој се регистрирани, имиња и адреси на членови на управните одбори и заверени копии од последните три финансиски извештаи ревидирани од надворешен овластен ревизор, како и секој дополнителен доказ потребен за да се покаже дека се исполнети условите од членот 25 на овој закон;

ж) документи со кои се потврдува дека на датумот на пријавување за дозвола, основачите кои ќе поседуваат 51% од основачкиот капитал на друштвото за управување со доброволни пензиски фондови имаат големо искуство во управување со средства;

з) доказ за потеклото на финансиските средства што ќе бидат уплатени на име основна главнина на друштвото за управување со доброволни пензиски фондови;

4) список на кандидати за членови на управниот одбор и на надзорниот одбор на друштвото за управување со доброволни пензиски фондови заедно со изјави со кои тие се согласни да ги извршуваат овие функции доколку добијат дозвола за основање, и да ги задоволат сите услови пропишани со овој закон вклучувајќи повлекување од која било функција што претставува конфликт на интереси и е забранета со овој закон, како и опис на нивните стручни квалификации и на претходното професионално искуство со препораки;

5) податоци за лица кои ќе бидат на раководни места и други лица кои се предлага да бидат одговорни за инвестиционите одлуки, пресметка на програмирани повлекувања, управување со ризици, внатрешна ревизија, индивидуални сметки, маркетинг и контрола на агенти;

и) укината со Одлука на Уставен суд на Република Македонија бр. 117/2008, објавена во “Службен весник на Република Македонија“ бр.162 /2008;

6) програма за имплементирање на основањето на друштво за управување со доброволни пензиски фондови и доброволниот пензиски фонд, како и организациона програма за структурата на друштвото;

7) информативен проспект за доброволниот пензиски фонд, програма за инвестициона стратегија на доброволниот пензиски фонд и програма за спречување на перење пари и финансирање на тероризам;

8) потпишана изјава од овластени потписници на сите лица кои би биле основачи дека по добивање на одобрение за управување со доброволен пензиски фонд друштвото за управување со доброволни пензиски фондови ќе се вклучи во Центарот за електронски систем за котација (во натамошниот текст: Центарот) согласно со Законот за исплата на пензии и пензиски надоместоци од капитално финансирано пензиско осигурување и

9) други документи кои ги пропишува Агенцијата.

(2) По приемот на барањата од членот 38 став (1) на овој закон, Агенцијата може да побара доставување на дополнителни документи и податоци.

(3) Агенцијата може дополнително да испита одделни факти во врска со барањата и документацијата и за таа цел може:

а) да побара информација од Управата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам за вклученост на основачите во случаи на перење пари или финансирање на тероризам;

б) да се обрати до други надлежни регулаторни и супервизорски органи и институции во Република Македонија и во странство и

в) да прибира документи и податоци од други извори.

Член 48

(1) Со спојување на друштвата од членот 47 на овој закон се основа ново друштво.

(2) Новото друштво се основа врз основа на дозвола издадена од Агенцијата, а по основањето, од Агенцијата добива одобрение за управување со доброволен пензиски фонд.

(3) Заради добивање на дозвола за основање на новото друштво за управување со доброволни пензиски фондови, постојните друштва доставуваат до Агенцијата барање со документацијата наведена во ставот (5) од овој член и деловен план кој ги содржи деталите за сите надоместоци и провизии што ќе се наплатуваат согласно со овој закон. Барање за одобрение за управување со доброволен пензиски фонд и барањето за запишување на доброволниот пензиски фонд во регистарот на задолжителни и доброволни пензиски фондови се доставува заедно со барањето за дозвола за основање на друштво.

(4) Барањата од ставот (3) на овој член се поднесуваат потпишани од овластени потписници на постојните друштва за управување со доброволни пензиски фондови кои би биле основачи на новото друштво, во форма пропишана од Агенцијата.

(5) Кон барањата од ставот (3) на овој член, друштвата за управување со доброволни пензиски фондови треба да ги достават следниве документи:

- а) одлука за спојување донесена од надлежен орган на секое од друштвата;
 - б) договор за спојување на друштвата;
 - в) организационен и финансиски план за имплементација на новото друштво;
 - г) назив на новото друштво и на новиот пензиски фонд;
 - д) информации за тоа дали акционерите се поврзани лица;
 - ѓ) документи за финансиската состојба на акционерите на секое друштво, за сите години од неговото основање, а најмногу за период од пет години кој претходи на датумот на поднесување на барањето, вклучувајќи и документи со кои се потврдува дека ниту еден од акционерите нема заостанати неплатени даноци и придонеси за социјално осигурување;
 - е) ревидиран информативен проспект за новиот доброволен пензиски фонд;
 - ж) нацрт на статут на новиот доброволен пензиски фонд во кој се наведуваат планираните надоместоци;
 - з) нацрт на договор со чуварот на имот за новиот доброволен пензиски фонд и детали за раскинувањето на постојните договори;
 - с) имиња на предложените членови на управниот и надзорниот одбор и доколку овие лица не се дел од друштвата кои се спојуваат и информации од членот 39 став (1) точка з) на овој закон;
 - и) податоци за лица кои ќе бидат на раководни места и други лица кои се предлага да бидат одговорни за инвестиционите одлуки, пресметка на програмирани повлекувања, управување со ризици, внатрешна ревизија, индивидуални сметки, маркетинг и контрола на агенти;
 - ј) програма за инвестиционата стратегија на новиот доброволен пензиски фонд;
 - к) потпишана изјава од овластени потписници на друштвата кои се спојуваат дека по добивање на одобрение за управување со доброволен пензиски фонд новото друштво ќе се вклучи во Центарот согласно со Законот за исплата на пензии и пензиски надоместоци од капитално финансирано пензиско осигурување и
 - л) други документи кои ги пропишува Агенцијата.
- (6) Агенцијата издава дозвола за основање на ново друштво за управување со доброволни пензиски фондови и одобрение за управување со доброволен пензиски фонд врз основа на документите од ставот (5) на овој член и по исполнување на условите од овој закон.
- (7) По полноважноста на одобрението за управување со доброволен пензиски фонд Агенцијата го запишува доброволниот пензиски фонд во регистарот на задолжителни и доброволни пензиски фондови и му определува идентификациски број.
- (8) Запишувањето на доброволниот пензиски фонд во регистарот на задолжителни и доброволни пензиски фондови има правно дејство спрема трети лица наредниот ден од денот на запишувањето во регистарот на задолжителни и доброволни пензиски фондови.

(9) Новото друштво за управување со доброволни пензиски фондови е правен наследник на двете друштва за управување со доброволни пензиски фондови кои го основале.

(10) Агенцијата поблиску го уредува начинот на спојување на друштвата од членот 47 на овој закон и на пензиските фондови од членот 50 став (1) на овој закон.

Член 55

(1) Кон барањата од членот 54 став (1) на овој закон се доставува следнава документација:

а) нацрт на статут на друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови;

б) нацрт на статuti на пензиските фондови со кои ќе управува;

в) нацрт на договор со чувар на имот;

г) потпишана изјава од овластени потписници на сите лица кои би биле основачи, доколку добијат дозвола дека ќе основаат друштво и пензиски фондови, согласно со овој закон;

д) список на основачите и податоци за поврзаноста на правните лица и објаснувања за карактерот на таквата поврзаност;

ѓ) за сите лица кои би биле основачи, заверени копии од статутите или други основачки акти и извадок од надлежен орган во кој се регистрирани, имиња и адреси на членови на управните одбори и заверени копии од последните три финансиски извештаи ревидирани од надворешен овластен ревизор, како и секој дополнителен доказ потребен за да се покаже дека се исполнети условите од членот 26 на овој закон;

е) документи со кои се потврдува дека на датумот на поднесување на барањата, основачите кои ќе држат 51% од основната главнина на друштвото имаат големо искуство во управување со средства;

ж) доказ за потеклото на финансиските средства што ќе бидат уплатени на име основна главнина на друштвото;

з) список на кандидати за членови на управниот одбор и на надзорниот одбор на друштвото заедно со изјави со кои тие се согласни да ги извршуваат овие функции доколку добијат дозвола за основање, и да ги задоволат сите услови пропишани со овој закон вклучувајќи повлекување од која било функција што претставува конфликт на интереси и е забранета со овој закон, како и опис на нивните стручни квалификации и на претходното професионално искуство со препораки;

с) податоци за лица кои ќе бидат на раководни места и други лица кои се предлага да бидат одговорни за инвестиционите одлуки, пресметка на програмирани повлекувања, управување со ризици, внатрешна ревизија, индивидуални сметки, маркетинг и контрола на агенти;

и) укината со Одлука на Уставен суд на Република Македонија бр. 117/2008, објавена во "Службен весник на Република Македонија" бр.162/2008;

ј) програма за имплементирање на основањето на друштво и пензиски фондови, како и организационен план за структурата на друштвото;

к) информативни проспекти за пензиските фондови, програми за инвестициона стратегија на пензиските фондови и програма за спречување на перење пари и финансирање на тероризам;

л) потпишана изјава од овластени потписници на сите лица кои би биле основачи дека по добивање на одобрение за управување со доброволен пензиски фонд и одобрение за управување со задолжителен пензиски фонд друштвото за управување задолжителни и доброволни пензиски фондови ќе се вклучи во Центарот согласно со Законот за исплата на пензии и пензиски надоместоци од капитално финансирано пензиско осигурување и

љ) други потребни документи кои ги пропишува Агенцијата.

(2) По приемот на барањата од членот 54 став (1) на овој закон, Агенцијата може да побара доставување на дополнителни документи и податоци.

(3) Агенцијата може дополнително да испита одделни факти во врска со барањата и документација и за таа цел може:

а) да побара информација од Управата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам за вклученост на основачите во случаи на перење пари или финансирање на тероризам;

б) да се обрати до други надлежни регулаторни и супервизорски органи и институции во Република Македонија и во странство и

в) да прибира документи и податоци од други извори.

Член 79

(1) Со спојување на друштвата од членот 78 на овој закон се основа ново друштво.

(2) Новото друштво се основа врз основа на дозвола издадена од Агенцијата, а по основањето, од Агенцијата добива одобрение за управување со задолжителен пензиски фонд и одобрение за управување со доброволен пензиски фонд.

(3) Заради добивање на дозвола за основање на новото друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови, постојните друштва доставуваат до Агенцијата барање со документацијата наведена во ставот (5) од овој член и деловен план кој ги содржи деталите за сите надоместоци и провизии што ќе се наплатуваат согласно со овој закон. Барањата за одобренија за управување со задолжителен и доброволен пензиски фонд и барањата за запишување на задолжителниот и доброволниот пензиски фонд во регистарот на задолжителни и доброволни пензиски фондови се доставуваат заедно со барањето за дозвола за основање на друштво.

(4) Барањата од ставот (3) на овој член се поднесуваат потпишани од овластени потписници на постојните друштва за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови кои би биле основачи на новото друштво, во форма пропишана од Агенцијата.

(5) Кон барањата од ставот (3) на овој член, друштвата за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови треба да ги достават следниве документи:

а) одлука за спојување донесена од надлежен орган на секое од друштвата;

б) договор за спојување на друштвата;

в) организационен и финансиски план за имплементација на новото друштво;

г) назив на новото друштво и на новите пензиски фондови;

д) информации за тоа дали акционерите се поврзани лица;

ѓ) укината со Одлука на Уставен суд на Република Македонија бр. 117/2008, објавена во "Службен весник на Република Македонија" бр.162/2009;

е) ревидирани информативни проспекти за новите пензиски фондови;

ж) нацрт на статут на новите пензиски фондови во кој се наведуваат планираните надоместоци;

з) нацрт на договор со чуварот на имот за новите пензиски фондови и детали за раскинувањето на постојните договори;

с) имиња на предложените членови на управниот и надзорниот одбор и доколку овие лица не се дел од друштвата кои се спојуваат и информации од членот 55 став (1) точка з) на овој закон;

и) податоци за лица кои ќе бидат на раководни места и други лица кои се предлага да бидат одговорни за инвестиционите одлуки, пресметка на програмирани повлекувања, управување со ризици, внатрешна ревизија, индивидуални сметки, маркетинг и контрола на агенти;

ј) програма за инвестиционата стратегија на новите пензиски фондови;

к) потпишана изјава од овластени потписници на друштвата кои се спојуваат дека по добивање на одобрение за управување со задолжителен пензиски фонд и одобрение за управување со доброволен пензиски фонд новото друштво ќе се вклучи во Центарот согласно со Законот за исплата на пензии и пензиски надоместоци од капитално финансирано пензиско осигурување и

л) други документи кои ги пропишува Агенцијата.

(6) Агенцијата издава дозвола за основање на ново друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови и одобрение за управување со задолжителен

пензиски фонд и одобрение за управување со доброволен пензиски фонд врз основа на документите од ставот (5) на овој член и по исполнување на условите од овој закон.

(7) По полноважноста на одобреноста за управување со задолжителен и со доброволен пензиски фондови Агенцијата ги запишува задолжителниот и доброволниот пензиски фонд во регистарот на задолжителни и доброволни пензиски фондови и им определува идентификациски број.

(8) Запишувањето на задолжителниот и доброволниот пензиски фонд во регистарот на задолжителни и доброволни пензиски фондови има правно дејство спрема трети лица наредниот ден од денот на запишувањето во регистарот на задолжителни и доброволни пензиски фондови.

(9) Новото друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови е правен наследник на двете друштва за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови кои го основале.

(10) Агенцијата поблиску го уредува начинот на спојување на друштвата од членот 78 на овој закон и спојувањето на пензиските фондови од членот 81 став (1) на овој закон.

Член 107

(1) Лицата од ставот (3) на овој член не смеат да даваат погрешни и неточни информации за доброволниот пензиски фонд, професионалната пензиска шема или за друштвото кое управува со тој фонд или информации кои можат да ги доведат во заблуда членовите и пензионираните членови на доброволниот пензиски фонд, лицата кои имаат право да станат членови и пензионирани членови на доброволен пензиски фонд, лицата кои во иднина би имале право да станат членови и пензионирани членови на доброволен пензиски фонд, осигурители и потенцијални осигурители, ниту со усни изјави, пишан материјал, преку оглас и каков било друг рекламен материјал.

(2) Лицата од ставот (3) на овој член не смеат да даваат никакви изјави или предвидувања за идните инвестициони резултати на доброволниот пензиски фонд, на членовите и пензионираните членови на тој доброволен пензиски фонд и на лицата кои би можеле да се зачленат или станат пензионирани членови во тој доброволен пензиски фонд во иднина, осигурители и потенцијални осигурители, освен изјави во форма и на начин пропишани од Агенцијата.

(3) Лицата од ставовите (1) и (2) на овој член се:

- а) друштвата;
- б) поврзани лица на друштвата и
- в) агенти или вработени во друштвата и во поврзаните лица.

(4) Друштвото кое управува со доброволен пензиски фонд е должно да го достави до Агенцијата, во фотокопија или на соодветен надворешен медиум, објавениот материјал за маркетинг во рок од три дена по неговото објавување. Агенцијата донесува упатства за содржината на рекламите и за другиот материјал за маркетинг на доброволните пензиски фондови и на друштвата кои управуваат со нив.

(5) Доколку Агенцијата смета дека некоја реклама или друг пишан материјал може да предизвика заблуда, може со решение да го забрани понатамошното објавување или дистрибуција и да нареди објавување на измена на тој материјал во рок кој самата ќе го определи.

(6) Агенцијата донесува упатства за содржината на рекламите и за другиот промотивен материјал на доброволните пензиски фондови и на друштвата кои управуваат со нив.

Член 130

(1) Друштвото е должно средствата на доброволниот пензиски фонд да ги инвестира согласно со одредбите од овој закон и инвестиционата стратегија со цел остварување на највисок принос единствено во полза на членовите и пензионираните членови на доброволниот пензиски фонд и преку диверзификација и финансиска анализа да се минимизира ризикот од загуби:

- 1) кои настанале поради не плаќање на издавачот или другата договорна страна;
- 2) кои произлегуваат од влијанието на домашните и странските финансиски пазари;

3) во реалната вредност на средствата на доброволниот пензиски фонд поради инфлација и

4) кои се последица од продажба на средствата на доброволниот пензиски фонд поради обезбедување на ликвидност на доброволниот пензиски фонд.

(2) Член на управен одбор и надзорен одбор во друштвото при управувањето и контролата на инвестирањето на средствата на доброволниот пензиски фонд е должен да применува степен на грижа, делотворност и вештини кои би ги применувал разумен човек при инвестирање на сопствените средства. Секој член треба да ја исполнува својата обврска во согласност со неговите фидуцијарни должности и треба да обезбеди нивна примена од страна на секој вработен и работно ангажиран во друштвото.

Член 164

Порамнување и Комисија за одлучување по прекршок

(1) За прекршоците утврдени во членовите 165, 166, 167, 167-а, 168, 168-а, 169, 170 и 171 од овој закон прекршочна постапка води и прекршочна санкција изрекува Комисијата за одлучување по прекршок на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување основана согласно со Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување.

(2) Одредбите од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување кои се однесуваат на порамнување и на Комисијата за одлучување по прекршок ќе се применуваат во постапките во врска со прекршоците пропишани со овој закон.

Член 165

(1) Глоба во износ од 40.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на друштво за управување со доброволни пензиски фондови или на друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови доколку:

1) основа повеќе од еден доброволен пензиски фонд, спротивно на член 12 став (1) од овој закон;

2) не ја уплати основната главнина на начин пропишан со членот 21 од овој закон;

3) основната главнина потекнува од извори што не ги допушта членот 22 од овој закон;

4) не изврши соодветно усогласување на активностите во рок од 180 дена од промената на организационите односи согласно со членот 24 од овој закон;

5) не побара согласност за секое стекнување или пренос на акции согласно со членот 27 став (1) од овој закон;

5-а) не ја исполнува фидуцијарната должност од членот 30-а став (1) од овој закон;

6) средствата од сметката на член или на пензиониран член на доброволен пензиски фонд ги даде во залог, асигнација или ги пренесе во полза на трети лица спротивно на членот 101 став (3) од овој закон;

7) наплаќа надоместоци на начин и во износи што не се предвидени во членовите 117 и 118 од овој закон;

8) не обезбеди целосна конкурентност на провизиите согласно со членот 120 од овој закон;

9) надомести трошоци спротивно на членот 121 од овој закон;

10) не ги распоредува придонесите, пренесените средства и приносот од инвестициите на индивидуалните сметки на членовите или на пензионираните членови на доброволните пензиски фондови и не води евиденција согласно со членот 122 од овој закон;

11) не ги претвора средствата од придонеси и пренесените средства во сметководствени единици согласно со членот 123 од овој закон;

12) врши процена на средствата на доброволен пензиски фонд спротивно на правилата содржани во членот 124 од овој закон и актите пропишани од Агенцијата;

13) не врши пресметка на нето средствата на фондот и на вредноста на сметководствената единица на секој датум на процена и не ја промени проценетата вредност на одредена хартија од вредност, согласно со членот 126 од овој закон;

14) го води сметководството на друштвото и доброволниот пензискиот фонд спротивно

на законите на Република Македонија и на меѓународните сметководствени стандарди и на формата и содржината на финансиските извештаи пропишани од Агенцијата во смисла на членот 129 од овој закон;

15) инвестира средства од доброволниот пензиски фонд спротивно на членовите 130, 131, 132, 133 и 134 од овој закон и актите пропишани од Агенцијата;

16) продава, купува или користи средства спротивно на ограничувањата од членот 136 на овој закон;

17) го пренесе управувањето со средствата на доброволниот пензиски фонд, спротивно на членот 138 ставови (1) и (2) на овој закон;

18) се задолжува спротивно на целите и ограничувањата од членот 141 на овој закон;

19) не избере чувар на имот на кого ја доверува одговорноста за чување на средствата од доброволниот пензискиот фонд или нема постојано договор со чувар на имот согласно со членовите 148 ставови (1) и (2) и 152 од овој закон;

20) избере чувар на имот кој не ги исполнува условите од членот 149 на овој закон;

21) не ги исполни обврските предвидени во членот 155 ставови (1) точки а) и б) и (2) од овој закон и

22) не обезбеди непрекинато извршување на услугите за чување на средствата на пензискиот фонд согласно со членот 156 став (1) од овој закон.

(2) Глоба до десеткратен износ од ставот (1) на овој член ќе се изрече на друштвото за управување со доброволни пензиски фондови или на друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови, ако со прекршокот од ставот (1) на овој член прибавило поголема имотна корист или предизвикало поголема имотна штета на доброволниот пензиски фонд.

(3) Глоба во износот од ставот (1) на овој член ќе се изрече на друштво за управување со доброволни пензиски фондови, доколку:

1) врши дејности што не се предвидени во членот 16 став (1) од овој закон;

2) не ја зголеми и одржува главнината согласно со членот 19 ставови (2), (4) и (5) од овој закон;

3) не ги одржува, пресметува и не ги зголеми сопствените средства пресметани по методологија пропишана од Агенцијата согласно со членот 19 ставови (6) и (7) од овој закон;

4) не одржува ликвидни средства согласно со членот 19 став (9) од овој закон;

4-а) не се вклучи во Центарот согласно со членот 43 став (5) од овој закон.

5) изврши спојување спротивно на членовите 47, 48 и 51 од овој закон;

6) изврши измени без одобрение од Агенцијата согласно со членот 44 став (1) од овој закон;

7) управува со задолжителен пензиски фонд без одобрение од Агенцијата од членот 67 став (1) на овој закон и

8) поднесе барање за одобрение за дозвола за вршење на дејност - управување со задолжителни пензиски фондови и во поднесената документација приложи неточни податоци спротивно на членот 67 став (2) од овој закон

(4) Глоба до десеткратен износ од ставот (1) на овој член ќе се изрече на друштвото за управување со доброволни пензиски фондови ако со прекршокот од ставот (1) на овој член прибавило поголема имотна корист или предизвикало поголема имотна штета на доброволниот пензиски фонд.

(5) Глоба во износот од ставот (1) на овој член ќе се изрече на друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови, доколку:

1) врши дејности што не се предвидени во членот 16 став (2) од овој закон;

2) не ја зголеми и одржува главнината согласно со членот 20 ставови (2), (4) и (5) од овој закон;

3) не ги одржува, пресметува и не ги зголеми сопствените средства пресметани по методологија пропишана од Агенцијата согласно со членот 20 ставови (6) и (7) од овој закон;

4) не одржува ликвидни средства согласно со членот 20 став (9) од овој закон;

5) купи акции на друго друштво за управување со задолжителни и доброволни

пензиски фондови или се реорганизира, спротивно на членот 27 став (5) од овој закон;

5-а) не се вклучи во Центарот согласно со членот 59 став (5) од овој закон.

6) изврши измени без одобрение од Агенцијата согласно со членот 60 став (1) од овој закон;

7) изврши измени без одобрение од Агенцијата согласно со членот 66 од овој закон;

8) изврши измени без одобрение од Агенцијата согласно со членот 72 од овој закон и

9) изврши спојување спротивно на членовите 78, 79 и 82 од овој закон.

(6) Глоба до десеткратен износ од ставот (1) на овој член ќе се изрече на друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови, ако со прекршокот од ставот (1) на овој член прибавило поголема имотна корист или предизвикало поголема имотна штета на доброволниот пензиски фонд.

(7) Глоба во износот од ставот (1) на овој член ќе се изрече само на друштво за управување со задолжителни пензиски фондови:

1) управува со доброволен пензиски фонд без одобренијата од Агенцијата од членот 61 став (1) на овој закон и

2) поднесе барање за дозвола за вршење на дејност - управување со доброволни пензиски фондови и во поднесената документација приложи неточни податоци спротивно на членот 61 став (2) од овој закон.

(8) Глоба до десеткратен износ од ставот (1) на овој член ќе се изрече на друштвото за управување со задолжителни пензиски фондови, ако со прекршокот од ставот (1) на овој член прибавило поголема имотна корист или предизвикало поголема имотна штета на доброволниот пензиски фонд.

(9) Глоба во износ од 4.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во друштвото за управување со доброволни пензиски фондови или во друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови, за прекршокот од ставот (3) на овој член на одговорното лице во друштвото за управување со доброволни пензиски фондови, за прекршокот од ставот (5) на овој член на одговорното лице во друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови, за прекршокот од ставот (7) на овој член на одговорното лице во друштвото за управување со задолжителни пензиски фондови.

(10) Глоба до двојниот износ од ставот (9) на овој член ќе се изрече на одговорното лице во друштвото од ставот (9) на овој член, ако прекршокот го сторил од користољубие.

Член 166

(1) Глоба во износ од 20.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на друштво за управување со доброволни пензиски фондови или на друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови доколку:

1) не донесе кодекс за добро корпоративно управување и не работи согласно со членот 13 став (3) од овој закон;

2) не воспостави ефикасни контролни механизми и не воспостави процедури и определи лице согласно со член 30-б од овој закон;

3) ги користи своите средства за намени забранети со членот 32 од овој закон;

4) не ги исполнува барањата предвидени во членот 33 ставови (1), (2), (3), (4), (5) и (6) од овој закон;

5) не основа организациона единица за внатрешна ревизија согласно со членот 34 од овој закон;

6) не ги почитува обврските од членот 34-а ставови (1), (2), (3) и (4) од овој закон;

7) не воспостави активности за управување со ризици, не назначи лице одговорно за управување со ризици и не достави извештај согласно со членот 34-б ставови (1), (2) и (5) од овој закон;

8) не назначи надворешен овластен ревизор со добри референци и не објави извадок од ревидираниот финансиски извештај со мислење на овластениот ревизор согласно со членот 35 од овој закон;

- 9) постапи спротивно на членот 35-а од овој закон;
 - 10) не отвори доброволна индивидуална сметка и професионална сметка согласно со членот 95 став (1) од овој закон;
 - 11) не ги пренесе средствата од постојниот во идниот пензиски фонд согласно со членот 97 став (1) од овој закон;
 - 12) дава погрешни и неточни информации за доброволниот пензиски фонд, за професионалната пензиска шема или за друштвото кое управува со тој фонд во смисла на членот 107 став (1) од овој закон;
 - 13) просториите на друштвото и просториите на неговите деловни соработници за маркетинг не ги исполнуваат условите од членот 108 став (1) од овој закон;
 - 14) применува постапки на маркетинг на пензиски фондови забранети со членот 112 од овој закон;
 - 15) не ја исполнува обврската за редовно информирање на членовите и на пензионираните членови на доброволниот пензиски фонд согласно со членот 114 од овој закон;
 - 16) не ги доставува до Агенцијата информациите наведени во членот 116 став (1) од овој закон и во актите пропишани од Агенцијата;
 - 17) не ги извести Агенцијата и сите членови и пензионирани членови на пензискиот фонд за секоја промена на висината на надоместоците, на начин и во рокови предвидени во членот 119 од овој закон;
 - 18) не го утврди приносот за пензискиот фонд со кој управува согласно со членот 127 од овој закон;
 - 19) постапи спротивно на ограничувањата предвидени со членот 135 од овој закон;
 - 20) нема документ за инвестициона стратегија со содржина согласно со членот 140 ставови (1) и (2) од овој закон и актите пропишани од Агенцијата;
 - 21) не ја извести Агенцијата кога сака да го откаже договорот за чување на имот согласно со членот 154 став (1) од овој закон и
 - 22) не постапува согласно со ставовите и мислењата изнесени во актите на Агенцијата.
- (2) Глоба до петкратен износ од ставот (1) на овој член ќе се изрече на друштвото, ако со прекршокот од ставот (1) на овој член прибавило поголема имотна корист или предизвикало поголема имотна штета за пензискиот фонд.
- (3) Глоба во износ од 2.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорно лице во друштвото .
- (4) Глоба до двојниот износ од ставот (3) на овој член ќе се изрече на одговорното лице во друштвото ако прекршокот од ставот (1) на овој член го сторил од користољубие.

Член 167

- (1) Глоба во износ од 9.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на друштво за управување со доброволни пензиски фондови или на друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови доколку:
- 1) одбие зачленување на лице кое ги исполнува условите пропишани со членот 94 став (1) од овој закон;
 - 2) не ги обезбеди правата на членот на пензиски фонд кој престанал да уплаќа придонеси во фондот пред пензионирањето согласно со членот 99 од овој закон;
 - 3) дава изјави или предвидувања за идните инвестициони резултати за доброволниот пензиски фонд во смисла на членот 107 став (2) од овој закон.;
 - 3-а) не склучи договор за вршење на работите на маркетинг на доброволен пензиски фонд со деловен соработник согласно со членот 108 став (2) од овој закон;
 - 4) склучува договори со физичко лице без посредство на агент спротивно на членот 109 став (1) од овој закон;
 - 5) не ги почитува барањата во врска со објавување информативен проспект содржани во членот 113 ставови (1), (2) и (3) од овој закон;
 - 6) не достави информативен проспект и статут на член и на пензиониран член на

доброволен пензиски фонд, не ги даде на увид на лице согласно со членот 113 став (4) од овој закон и

7) доставува податоци до членовите и до пензионираните членови во форма спротивно на членот 114 став (6) од овој закон.

(2) Глоба до петкратен износ од ставот (1) на овој член ќе се изрече на друштвото ако со прекршокот од ставот (1) на овој член прибавило поголема имотна корист или предизвикало поголема имотна штета за доброволниот пензиски фонд.

(3) Глоба во износ до 1.500 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорно лице во друштвото.

(4) Глоба до двојниот износ од ставот (3) на овој член ќе се изрече на одговорното лице во друштвото, ако прекршокот од ставот (1) на овој член го сторил од користољубие.

167-a

(1) Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на друштво за управување со доброволни пензиски фондови или друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови, доколку:

1) не постапи по некое од барањата од членот 28 став (3) на овој закон;

2) не изготви годишен план за работа, извештај за своето работење и не ги достави до Агенцијата согласно со членот 34 ставови (3), (4) и (5) од овој закон;

3) доколку не го достави до Агенцијата, во фотокопија или на советен надворешен медиум, објавениот материјал за маркетинг во рок од три дена по неговото објавување.

4) не доставува податоци и информации до Агенцијата во роковите предвидени со членот 116 ставови (2), (3), (4), (5), (6), 7, 8 и 9 од овој закон и

5) веднаш не ја извести Агенцијата за вредноста на нето средствата на доброволниот пензиски фонд и вредноста на сметководствената единица на доброволниот пензиски фонд согласно со членот 126 ставови (1) и (2) од овој закон.

(2) Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на друштво за управување со доброволни пензиски фондови, доколку:

- не постапи согласно со членот 109 став (8) од овој закон.

Член 168

(1) Глоба во износ од 40.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на чувар на имот доколку:

1) не ги отстрани незаконитостите согласно со членот 53 став (5) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување;

1-а) не ги врши чувањето на средствата, работењето во врска со тие средства и евиденцијата на пензиските фондови одделно за секој пензиски фонд, одвоен од другите коминтенти и одвоен од сопствените средства, работење и евиденција согласно со членот 148 став (4) од овој закон;

2) не ги исполнува условите од членот 149 на овој закон;

3) не ги врши работите од членот 150 на овој закон;

4) постапи спротивно на членот 151 од овој закон;

5) ги покрива штетите од средствата на пензискиот фонд спротивно на членот 153 став (2) од овој закон;

6) не обезбеди потполна доверливост на податоците согласно со членот 153 став (4) од овој закон;

7) не ја извести Агенцијата кога сака да го откаже договорот за чување на имот согласно со членот 154 став (1) од овој закон и

8) во случај на раскинување на договорот за чување имот не ги исполни обврските од членот 156 став (2) на овој закон.

(2) Глоба до десеткратен износ од ставот (1) на овој член ќе се изрече на чувар на имот, ако со прекршокот од ставот (1) на овој член прибавил поголема имотна корист или пре-

дизвикал поголема имотна штета.

(3) Глоба во износ од 4.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во чуварот на имот.

(4) Глоба до двојниот износ од ставот (3) на овој член ќе се изрече на одговорното лице во чуварот на имот, ако прекршокот од ставот (1) на овој член го сторил од користољубие.

Член 168-а

Глоба во износ од 4.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на физичко лице доколку како:

1) член на управен одбор, на надзорен одбор и раководно лице во друштвото не ја исполнува фидуцијарната должност од членот 30-а став (1) од овој закон;

2) актуар не се придржува кон обврските предвидени во членот 34-а ставови (5), (6), (7) и (10) од овој закон и

3) лице одговорно за управување со ризици не обезбедува објективна анализа на ризиците и не го советува правилно управниот одбор согласно со членот 34-б став (3) од овој закон.

Член 169

Глоба во износ од 2.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на агент на друштво доколку:

1) не се придржува кон обврските и ограничувањата предвидени во членот 109 ставови (2), (4) и (5) од овој закон и

2) остварува контакти спротивно на членот 110 од овој закон.

Член 170

Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на физичко лице доколку не се придржува кон обврските и ограничувањата предвидени во членот 109 ставови (3) и (6) од овој закон.

Член 171

(1) Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на правно лице кое е осигурител на професионална пензиска шема доколку:

1) не ги обезбеди информациите предвидени во членовите 85 став (3) и 88 став (1) од овој закон;

2) организира повеќе професионални пензиски шеми, спротивно на членот 87 од овој закон;

3) не ги сноси надоместоците за членовите на пензискот фонд кои учествуваат во неговата професионална шема, согласно со членот 89 од овој закон и

4) го направи изборот спротивно на интересите на учесниците во неговата професионална пензиска шема или воведе механизми за ограничување на правата на учесниците во неговата професионална пензиска шема спротивно на членот 90 од овој закон.

(2) Глоба до петкратен износ од ставот (1) на овој член ќе се изрече на правното лице кое е осигурител на професионална пензиска шема, ако со прекршокот од ставот (1) на овој член прибавило поголема имотна корист или предизвикало поголема имотна штета за учесниците на пензиската шема.

(3) Глоба во износ од 1.500 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во осигурителот.

(4) Глоба до двојниот износ од ставот (3) на овој член ќе се изрече на одговорното лице во осигурителот, ако прекршокот од ставот (1) на овој член го сторил од користољубие.

Член 172

(1) Глоба во износ од 20.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на правно лице кое се пријавило за дозвола за основање друштво и во поднесената документација приложило неточни податоци спротивно на членовите 30 и 55 став (1) од овој закон.

(2) Глоба во износ од 2.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице.

(3) Надлежен орган за изрекување на прекршочните санкции од ставовите (1) и (2) на овој член е надлежниот суд.